

**Архивски број:**

**Датум:**

**Numri arkivor:**

**Data:**

**До:** Комисијата за ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење

**Drejtuar:** Komisionit për revizionin e vendeve të punës ku stazhi i sigurimit llogaritet me kohëzgjatje të shtuar

### **БАРАЊЕ**

за ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење

### **KËRKESË**

për revizionin e vendeve të punës ku stazhi i sigurimit llogaritet me kohëzgjatje të shtuar

Податоци за подносителот на барањето:

Të dhënat e parashtruesit të kërkesës:

Име и презиме на овластеното служено лице, подносител на барањето	
Контакт телефон - фиксен	
Контакт телефон - мобилен	
e-mail	
Назив на фирмата/синдикатот	
Седиште на фирмата/синдикатот	
Организациска единица со локација	
Даночен број - ЕДБ	
ЕМБС на субјектот	

Emri dhe mbiemri i personit zyrtar të autorizuar, parashtruesi i kërkesës	
Telefoni kontaktues - fiks	
Telefoni kontaktues - celular	
e-mail	
Emri i kompanisë/sindikatës	
Selia e kompanisë/sindikatës	
Njësia organizative me lokacion	
Numri tatimor – NVT	
NVAS i subjektit	

Барањето за ревизија на работните места со стаж на осигурување со зголемено траење се поднесува за следниве работни места:

Kërkesa për revizionin e vendeve të punës me stazh të sigurimit me kohëzgjatje të shtuar parashtrohet për këto punë:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
.....

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
.....

**Во прилог на барањето доставуваме:**

- Изјава за безбедност согласно законот за БЗР (не постара од 6 месеци);

**Bashkëngjitur me kërkesë, dorëzojmë:**

- Deklarata e sigurisë në pajtim me Ligjin SMP (jo më e vjetër se 6 muaj);

**Изјава:**

- Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Министерство за труд и социјална политика за спроведување на оваа постапка.

**Deklaratë:**

- Deklaroj se pajtohem që të dhënat personale të deklaruara në kërkesë, të përdoren për nevojat e Ministrisë së Punës dhe të Politikës Sociale për zbatimin e kësaj procedure.

Скопје, \_\_\_\_\_

Shkup, \_\_\_\_\_

Барател:\_\_\_\_\_

Kërkuesi:\_\_\_\_\_